

**УПАТСТВО**  
**за пријавување и изработка на магистерски труд**

**Пријава на тема и тези за магистерски труд**

Пријава за изработка на магистерски труд се поднесува до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет–Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по предходно дадено мислење на Наставно-научниот колегиум за втор циклус студии, по положување на предвидените испити и стекнување 45 кредити.

Пријавата за магистерски труд содржи: пријава од кандидатот со *наслов на темата* (една страница), *образложение на научната и стручната оправданост на темата* (1-2 страници), *план за работа* или тези на магистерскиот труд (4-5 страници) и *преглед на литературата* (3-4 страници). Насловот на темата на магистерскиот труд во пријавата на кандидатот задолжително се пишува на македонски и англиски јазик.

Кандидатот може да пријави магистерска тема од предметите кои ги положил на соодветната студиска програма. Исто така, кандидатот може да избере потенцијален ментор од предметите кои ги положил на соодветната студиска програма.

Структурата на тезите за изработка на магистерски труд опфаќа:

Вовед

1. Актуелност на проблематиката на истражувањето  
(образложение на научната и стручната оправданост на темата)
2. Предмет и цел на истражувањето
3. План на презентирање на материјата  
(план за работа)
4. Методологија на истражувањето

Глава I

Глава II

Глава III

.....

Заклучок

Литература

При пријавувањето на темата и тезите за магистерски труд, кандидатот во списокот на литература треба да наведе најмалку 60 наслови на книги и списанија од домашни и странски автори, објавени по 2000-та година, со исклучок на одредени капитални дела објавени пред 2000-та година. Литературата треба да биде наведена според азбучен редослед, сите поединечни извори на користена литература, според презимето на првиот автор на делото.

- презиме и иницијали на авторот;
- (година)
- наслов на книгата, студијата, зборникот или др. - со искосени букви-италик;
- насловот на статијата во наводници;
- насловот на списанието -со искосени букви-италик;
- Vol.,... No..., 2000 или May-June 2000
- издавач;
- место

*Литературата* е листа на важни наслови кои помогнале поподробно да се запознаете со суштината на темата, да ја подготви темата и тезите на магистерскиот труд, но за кои вие сте оцениле дека не треба да бидат цитирани во трудот.

Барањето на кандидатот (молба или пријава ) се прима во службата во писмена форма, задолжително отчукана. Рачно напишана молба или пријава нема да се разгледува.

## **Рокови за пријавување на темата и тезите за магистерски труд**

Кандидатот поднесува пријава за изработка на магистерскиот труд до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје, преку Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии и преку Колегиумот на студиската програма по ..... на втор циклус студии најдоцна 10 дена пред одржување на седница на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје. Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје по правило одржува седница еднаш месечно и тоа последниот петок во месецот. Пријавите пристигнати после овој рок, нема ad hoc да се ставаат на седница на Колегиумот на студиската програма по ..... на втор циклус студии, туку ќе се разгледуваат на наредната седница. Колегиумот на студиската програма по ..... на втор циклус студии одржува седница најкасно 9 дена пред одржување на седница на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје.

Пријавата за магистерскиот труд се доставува до Архивата на Економски факултет- Скопје во 25 примероци, сите потпишани на насловната страна од потенцијалниот ментор и од кандидатот. Исто така, пријавата се доставува и во електронска форма на CD во Pdf.

Седниците на Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии по правило се одржуваат во вторник (четири дена), пред почетокот на седницата на Наставно-научниот совет.

Секретарот на Колегиумот на студиската програма по ..... на втор циклус студии, го доставува записникот од седницата на Колегиумот истиот ден до секретарот на Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии за составување на дневен ред за наредната седница на Советот. Записниците од Колегиумите кои ќе пристигнат после овој рок, нема ad hoc да се ставаат на седница на Советот, туку истите ќе се разгледуваат на наредната седница. Секретарот на Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии, материјалите за седницата на Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии на членовите им ги доставува најдоцна два дена пред нејзиното одржување.

## ***Структура на магистерскиот труд***

Магистерскиот труд треба да ги содржи следниве делови:

- 1.1 Насловна страна
- 1.2 Апстракт на македонски и на англиски јазик на една страница (до 300 збора)  
која завршува со клучни термини (5 - 7 термини) на крајот на истата страница
- 1.2 Содржина,
- 1.3 Вовед
- 1.4 Главен текст
- 1.5 Заклучок
- 1.6 Референци
- 1.7 Прилози

## 1.1- Насловна страна

- Од левата страна логото на универзитетот
- Име на Универзитетот;
- Од десната страна логото на факултетот
- Име на факултетот;
- II циклус студии и наслов на студиската програма
- Име и презиме на кандидатот и индекс
- Наслов на магистерскиот труд;
- под насловот пишува ( магистерски труд )
- Звање,име и презиме на менторот;
- Скопје, година

( прилог 1 насловна страна)

## 1.2. Содржина на магистерскиот труд

При изработката на тезите или содржината на магистерскиот труд, треба да се користат децимални кодови (1, 1.1, 1.1.1.; нема потреба да се оди подетално од трето ниво на расчленување) за насловите на поглавјата и поднасловите; а за да се нагласи хиерархијата и односите помеѓу различните делови од магистерскиот труд треба да се користи нивно поместување во десно. Потребно е да постои нумерација на бројот на страницата, каде што се наоѓа соодветниот наслов или поднаслов во главниот текст.

Техничките детали сврзани со содржината на магистерскиот труд, а кои се однесуваат на нумерација на табели, слики или графикони, треба да изгледаат како во примерот: Табела 1.1, Табела 1.2, Табела 1.3 итн. во првата глава; Табела 2.1, Табела 2.2, Табела 2.3 итн. во втората глава, и така за сите глави; Истата нумерација важи и за слики и графикони. На крајот на табелата или сликата или графиконот се става на пр. Извор: Richardson, B. (1992), *Business Planning. An Approach to Strategic Management*, Second Edition, Pitman Publishing, London, p.99

## 1.3. Вовед

Во воведот на магистерскиот труд треба да се даде одговор на следниве поважни прашања:

- Актуелност на проблематиката на истражувањето (образложение на научната и стручната оправданост на темата),
- Предмет и цел на истражувањето,
- План на презентирање на материјата (план за работа),
- Методологија на истражувањето.

## 1.6 Референци

За разлика од литературата која се составува при пријавувањето на магистерскиот труд, **референци** е листа на автори и нивните дела која се составува кога се цитирани нивните дела во магистерскиот труд. Референци (листата) се приложува на крајот на магистерскиот труд. Референците треба да бидат наведени според азбучен редослед, сите поединечни извори кои се користени како референци, според презимето на првиот автор на делото.

- презиме и иницијали на авторот;
- (година),
- наслов на книгата, студијата, зборникот или др. - со искосени букви-италик;
- насловот на статијата во наводници;
- насловот на списанието -со искосени букви-италик;
- Vol.,... No..., 2000 или мај-june 2000
- издавач;
- место.
- р. 222 или pp. 222-255( доколку референцата е на англиски јазик) или стр. 222 (доколку референцата е на македонски јазик).

Најпрво се наведуваат референците за книги, статии и други публикации, а посебна референци, листа, се составува за користени извори од веб страница.

### Цитирање во текст (**intext citation**)

Текстови и податоци изворно користени или преземени од друг извор (дефиниции и одредени набројувања), треба задолжително да се означат како цитат во текстот на истата страна ( **intext citation**) на која се споменува и истите да се поместат на крајот од магистерскиот

труд во делот референци, коректно цитирани. Начинот на цитирање во текстот е даден подолу, со напомена дека при цитирањето задолжително треба да стои и бројот на страницата од каде е преземен соодветниот цитат.

## Референци

Референците кои се користат од други публикации потребно е да бидат во Харвард стил, а нивната комплетност, точност и конзистентност потребно е внимателно да биде проверена и потврдена.

Референците кои се користат од други публикации и притоа се парафразираат треба да бидат цитирани во текстот според следниве примери: (Pearce, 2002) со користење на името на првоименуваниот автор на публикацијата; (Pearce и Robinson, 2006) со користење на имињата на двата автори на публикацијата; или (Davenport et al, 2006), кога постојат три или повеќе автори .

Доколку станува збор за доследен цитат на одредена референца истиот се става во наводници, а во заградата покрај името на авторот и годината се става и бројот на страницата од каде што е превземен цитатот, според следниов пример:(Pearce, 2002, p.123).

На крајот на магистерскиот труд се наведуваат референците на цитираните автори по азбучен ред според презимето на првоименуваниот автор и тоа за различни публикации според следниве примери:

## За книга

Презиме, Иницијали (година), *Наслов на книга*, Издавач, место на издавање.

Пример: Harrow, R. (2005), *No Place to Hide*, Simon & Schuster, New York, NY.

## За глава од книга или дело од збирка на трудови

Презиме, Иницијали (година), "Наслов на главата", во презиме на уредникот, Иницијали, *Име на книгата*, Издавач, место на издавање, страници.

Пример: Calabrese, F.A. (2005), "The early pathways: theory to practice – a continuum", in Stankosky, M. (Ed.), *Creating the Discipline of Knowledge Management*, Elsevier, New York, NY, pp. 15-20.

## За научни списанија

Презиме, Иницијали (година), "Наслов на статијата", *Име на научното списание*, волумен, број, страници.

**За зборници од конференции**

Пример: Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), "Loyalty trends for the twenty-first century", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22 No. 2, pp. 72-80.

Презиме, Иницијали (година на публикацијата), "Научен труд", во Презиме, Иницијали (Ед.), Наслов на зборникот кој најчесто содржи место и датум, Издавач, Место на издавање, страници

Пример: Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007), "Connecting destinations with an ontology-based e-tourism planner", in *Information and communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 2007*, Springer-Verlag, Vienna, pp. 12-32.

**За работни документи**

Презиме, Иницијали (година), "Наслов на документот", работен документ [број ако е достапен], Институција или организација, Место на институцијата, датум.

Пример: Moizer, P. (2003), "How published academic research can inform policy decisions: the case of mandatory rotation of audit appointments", working paper, Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.

**ЕУ документи**

Потребните елементи за референци се: името на институцијата од каде потекнува документот (нпр. Комисија), формата ( нпр. Директива или Одлука), година/број на правниот акт/Иницијали од институцијата по кој следува датум кога е донесена, потоа насловот, и сето тоа во италики.

*Council Directive 2001/29 /EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.*

*Commission Decision 93/42/EEC of 21 December 1992 concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovines destined for Denmark.*

*Council Regulation (EEC) 1612/68[5] of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community.*

**За статии во весници (со автор)**

Презиме, Иницијали (година), "Наслов на статија", *Весник*, датум, страници.

Пример: Smith, A. (2008), "Money for old rope", *Daily News*, 21 January, pp. 1, 3-4.

**За статии во весници  
(без автор)**

*Весник* (година), "Наслов на статија", датум, страници.

Пример: *Daily News* (2008), "Small change", 2 February, p. 7.

**За електронски  
извори**

Доколку изворот е достапен online се наведува на почетокот, додека целата интернет адреса (URL) потребно е да се наведе на крајот од референцата, како и датумот кога е пристапено на страницата.

Пример: Castle, B. (2005), "Introduction to web services for remote portlets", available at: <http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/> (accessed 12 November 2007).

Самостојна интернет адреса, односно без авторот или датумот, треба да бидат вклучени или во загради во главниот текст, или по можност да бидат означени како белешка или фуснота (римски бројки во квадратни загради во текстот, проследено со целосна интернет адресата на крајот на магистерскиот труд во насловот Забелешки и фусноти).

Доколку цитатот е преземен од веб страница да се наведе целосниот линкот кој директно води на делот кој се однесува на соодветниот цитат: [www.businessplans.org/Mission.html](http://www.businessplans.org/Mission.html) (accessed 12<sup>th</sup> of March 2012).

**Обем на магистерскиот труд**

Обемот на магистерскиот труд за студентите запишани на втор циклус студии треба да изнесува помеѓу 100 - 120 страници.

Технички, магистерскиот труд треба да се изработи со кирилична поддршка на Times New Roman, големина на фонтот 12, со маргина од лева страна на листот од 3,5см и маргина од десна страна од 1,5 см, со проред 1,5, еднострано печатен. Доколку трудот има анкетни листови и други податоци, истите може да се додадат во делот прилози на магистерскиот трудот. Магистерскиот труд треба да биде лектуриран. Во прилог треба да биде дадена изјавата на лекторот дека текстот е лектуриран со приложена лиценца за лектор заверена на нотар. Магистерскиот труд се доставува во 6 примероци и 3 CD-иња, во исто време.

Кандидатот при поднесување на магистерскиот труд потпишува изјава дека истражувањето претставува сопствено оригинално истражување, самостојно изработено и дека не претставува плагијат. Во прилогот на магистерскиот труд треба да биде приложена: изјавата



на кандидатот за неплагиијат (прилог 2 изјава), лиценцата на лекторот и изјавата на лекторот за лекториран текст.

Кандидатот го брани магистерскиот труд најдоцна во рок од една година од денот на одобрувањето на темата на магистерскиот труд.

По барање на студентот, Наставно-научниот совет на Економскиот факултет–Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, може да одреди продолжување на рокот за изработка на магистерски труд, за времето додека траеле причините за спреченост за работа на магистерскиот труд. По истекот на овој рок, студентот го губи правото да го брани пријавениот магистерски труд.

Барањето на кандидатот запишан на втор циклус студии за продолжување на рокот за изработкиот на магистерскиот труд, се поднесува заедно со уплатница.

Не може на иста седница на Советот за наставно-научен колегиум за втор циклус студии од ист кандидат, запишан на втор циклус на студии, да се разгледуваат две исти молби, (на пр.: барање за продолжување на рокот за изработка на магистерски труд и барање за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд и сл).

Делот од упатството кој се однесува за пријавување тема за магистерски труд стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.11.2011 година. Делот од упатството кој се однесува за изработка на веќе пријавена тема за магистерски труд стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.01.2012 година.

Раководител

Советот за наставно-научен колегиум

за втор циклус студии

Проф.д-р Бобек Шуклев



Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



Втор циклус студии  
МБА Менаџмент

Кандидат  
**Менче Грозданова**  
Индекс 5555

**Учество на жените во одборот на директори**  
*(Магистарски труд)*

Ментор:  
**Проф. д-р Бобек Шуклев**

Скопје, Октомври 2011

Прилог 2

До

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет-Скопје

Предмет:ИЗЈАВА

Јас \_\_\_\_\_ студент на втор циклус студии организирани на Економски факултет-Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на студиската програма по \_\_\_\_\_ со место на живеење на ул „\_\_\_\_\_”, број \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и број на индекс \_\_\_\_\_ изјавувам дека \_\_\_\_\_ поднесениот \_\_\_\_\_ магистерски труд под \_\_\_\_\_ наслов \_\_\_\_\_” претставува мој самостоен труд и истиот претставува резултат на самостојна научна работа спроведена во текот на истражувањето.

Согласен сум да ги сносам сите обврски и одговорности кои произлегуваат од неовластено користење на туѓ текст или плагијаторство согласно важечките законски и подзаконски акти кои ги регулираат авторските и сродни права.

Скопје, \_\_\_\_\_ година

Давател на изјавата

\_\_\_\_\_